

АД АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2025 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА:

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 – 3
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за промените во главнината	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 – 27
Прилог 1 - Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

Извештај на независниот ревизор

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

До
Акционерите и раководството на
АД Алајанс Уан Македонија Кавадарци

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на АД Алајанс Уан Македонија Кавадарци ("Друштвото"), составени од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2025 година, и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото АД Алајанс Уан Македонија Кавадарци на ден 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија.

Основа на мислењето

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)¹. Нашите одговорности според овие стандарди се опишани во делот *Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* во овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата на Друштвото и посебната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешни. Доколку врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување во овие останати информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр.273 од 2024, на сила од 1 јануари 2025

Останати прашања

Финансиски извештаи на Друштвото, АД Алајанс Уан Македонија Кавадарци, на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година, беа ревидирани од друг ревизор, кој издаде мислење без резерва на 30 мај 2025 година.

Одговорност на Раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што Раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на посебни финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, Раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако Раководството или има намера да ја ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со MCP секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (MCP), ние применуваме професионално судење и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на Раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на Раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење.

Извештај на независниот ревизор

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

До
Акционерите и раководството на
АД Алајанс Уан Македонија Кавадарци

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на АД Алајанс Уан Македонија Кавадарци ("Друштвото"), составени од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2025 година, и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото АД Алајанс Уан Македонија Кавадарци на ден 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и паричните текови за годината што завршува, во согласност со сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија.

Основа на мислењето

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)¹. Нашите одговорности според овие стандарди се опишани во делот *Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* во овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата на Друштвото и посебната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешни. Доколку врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување во овие останати информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр.273 од 2024, на сила од 1 јануари 2025

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми членки.

Останати прашања

Финансиски извештаи на Друштвото, АД Алајанс Уан Македонија Кавадарци, на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година, беа ревидирани од друг ревизор, кој издаде мислење без резерва на 30 мај 2025 година.

Одговорност на Раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што Раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на посебни финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, Раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако Раководството или има намера да ја ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), ние применуваме професионално судење и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на Раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на Раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење.

Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.


- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на посебен годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски информации објавени во Годишен извештај за работењето на АД Алајанс Уан Македонија Кавадарци за годината која завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.



Маја Атанасовска
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Скопје, 09 јуни 2026

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2025
(Во илјади денари)

	Белешка	2025	2024
Приходи			
Приходи од продажба	5	2.836.391	2.631.300
Останати приходи	6	989	612
		<u>2.837.379</u>	<u>2.631.911</u>
Трошоци			
Зголемување на залихите на готови производи		212.919	(451,927)
Потрошени материјали	7	(2.386.090)	(1,663,321)
Трошоци за вработените	8	(357.549)	(294,122)
Амортизација	12	(21.463)	(21.989)
Амортизација од Финансиски лизинг	12	(67.754)	
Останати деловни трошоци	9	(58.634)	(133,850)
		<u>(2.678.572)</u>	<u>(2,565,170)</u>
Оперативна добивка		<u>158.807</u>	<u>66,741</u>
Финансиски приходи/расходи, нето	10	<u>(111.205)</u>	<u>(68,504)</u>
Добивка пред оданочување		<u>47.602</u>	<u>(1,763)</u>
Данок на добивка	11	<u>(9.721)</u>	<u>(2.848)</u>
Добивка за периодот		<u>37.881</u>	<u>(4,611)</u>
Останата сеопфатна добивка по оданочување		<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<u>37.881</u>	<u>(4,611)</u>
Заработувачка по акција			
- основна (во денари)		427	(52)
- разводнета (во денари)		427	(52)

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи беа прифатени и одобрени од страна на Одборот на директори на 30 Мај 2026 година.

Одобрено од,


 Билјана Дескоска
 Генерален директор




 Блашко Ставровски
 Финансиски директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2025 година
(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Опрема	12	73.531	89.337
Средства со право на користење	12.1	507.250	-
		<u>580.781</u>	<u>89.337</u>
Тековни средства			
Залихи	14	2.686.898	1.848.435
Побарувања од купувачи	15	717.466	1.203.763
Останати побарувања	16	32.901	32.661
Пари и парични еквиваленти	17	11.218	10.739
		<u>3.448.484</u>	<u>3.095.597</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u><u>4.029.265</u></u>	<u><u>3.184.935</u></u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Акционерска главнина			
Акционерска главнина	18		
Основна главнина		275.400	275.400
Задолжителна резерва		45.662	45.662
Акумулирана добивка		827.197	863.463
		<u>1.148.259</u>	<u>1.184.525</u>
Нетековни обврски			
Резервации за користи за вработените		14.774	13.742
Одложени даночни обврски	19	-	-
Одложени приходи од државни субвенции	22	895	1.170
Долгорочни обврски Фин.Лизинг	12	459.061	-
		<u>474.730</u>	<u>14.912</u>
Тековни обврски			
Краткорочни кредити	20	1.749.464	1.651.101
Обврски кон добавувачи	21	547.499	287.960
Останати обврски	22	50.643	46.437
Краткорочни обврски Фин.Лизинг	12	58.671	-
		<u>2.406.276</u>	<u>1.985.498</u>
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u><u>4.029.265</u></u>	<u><u>3.184.935</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2025
(Во илјади денари)

	Основна главнина	Задолжителна резерва	Акумулирана добивка	Вкупно
На 1 јануари 2024	275.400	45.662	1.052.578	1.373.640
Нето добивка за годината	-	-	(4.612)	(4.612)
Исплатена дивиденда	-	-	(184.503)	(184.503)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
На 31 декември 2024	<u>275.400</u>	<u>45.662</u>	<u>863.463</u>	<u>1.184.525</u>
Нето добивка за годината	-	-	37.881	37.881
Исплатена дивиденда	-	-	(73.800)	(73.800)
Корекција на Добивка од минати години	-	-	(347)	(347)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
На 31 декември 2025	<u>275.400</u>	<u>45.662</u>	<u>827.197</u>	<u>1.148.259</u>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2025
(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		47.602	(1.763)
Исправка на вредноста на залихите		-	-
Усогласувања за:			
Амортизација		21.463	21.989
Резервации за користи за вработените		1.126	2.276
Отпис на обврски		-	-
Трошоци за камати		104.939	64.525
Приходи од камати			
<i>Добивка од работењето пред промени во обртниот капитал</i>		<u>175.131</u>	<u>87.026</u>
Намалување/(Зголемување) на залихите		(838.464)	71.750
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачи и останати побарувања		481.291	(223.167)
(Намалување)/Зголемување на обврски кон добавувачи и останати обврски		<u>11.567</u>	<u>(7.086)</u>
<i>Промени во обртниот капитал</i>		<u>(170.475)</u>	<u>(71.477)</u>
Платени камати		(104.939)	(64.525)
Приливи од камати			
Платен данок на добивка		<u>(9.721)</u>	<u>(2.848)</u>
Нето парични текови генерирани од / (користени за) оперативни активности		<u>(285.135)</u>	<u>(138.850)</u>
Парични текови од инвестициони активности			
Набавки на постројки и опрема		<u>(5.657)</u>	<u>(5.000)</u>
Нето парични текови користени за инвестициони активности		<u>(5.657)</u>	<u>(5.000)</u>
Парични текови од финансиски активности			
(Одливи)/Приливи од кредити и позајмици, нето		365.071 (73.799)	337.324
Исплатена дивиденда			<u>(184.502)</u>
Нето парични текови (користени за) / генерирани од финансиски активности		<u>291.272</u>	<u>152.822</u>
Нето (намалување) / зголемување на пари и парични еквиваленти		479	8,972
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	17	<u>10,739</u>	<u>1,767</u>
Пари и парични еквиваленти на крај на годината	17	<u>11,218</u>	<u>10.739</u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

АД АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија.

На 31 декември 2025 година Друштвото е 99.99% (2024: 99.99%) во сопственост на INTABEX Netherlands B.V регистрирана во Холандија. Крајна холдинг компанија на Друштвото е Групациската Ruxus International Inc. – САД која до септември 2018 беше позната како Alliance One International Inc. Главна дејност на Друштвото е набавка, производство, пакување и продажба на тутун.

Најзначајни купувачи на производите на Друштвото се Philip Morris, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco, преку поврзаниот субјект на Друштвото Alliance One International GmbH Швајцарија.

На 31 декември 2025 година Друштвото има 428 вработени (2024: 387 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018 и 290/20) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

Од 1 Јануари 2025 година во Република Македонија почна со примена новиот МСФИ 16 стандард за Наеми/Лизинг. Овој стандард воведува радикални промени во евиденцијата на договорите за закуп. Според овој стандард, повеќето оперативни и финансиски лизинзи се внесуваат во билансот на состојба како средства и обврски, со што се зголемува транспарентноста во известувањето.

Притоа, придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**2.1 Принцип на континуитет**

До датумот на издавање на финансиските извештаи не е добиена информација за откажување на договори поради тековните случувања. Друштвото продолжи да работи со полн капацитет. Во 2025 година, Друштвото оствари добивка од 37.881 илјади денари (2024 загуба од 1,763 илјади денари). Друштвото во претходните периоди оствари значајни деловни и финансиски резултати и притоа очекува стабилни приходи и дека зголемувањето на трошоците ќе биде со понизок тренд од зголемувањето на приходите.

Долгорочно гледано, можни се последици на обемот на продажбите, паричните текови и профитабилноста. Без разлика на тоа, на датумот на издавање на финансиските извештаи, Друштвото ги исполнува своите обврски во рокот на доспевање и продолжува да го применува принципот на континуитет како сметководствена претпоставка за подготовка на финансиските извештаи.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**3.1 Признавање на приходите**

Друштвото евидентира приходи од продажба на производи и услуги кога производите се испорачани, односно услугите на купувачите се извршени. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување, намалени за износот на попустите и вкalkулиран ДДВ.

3.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски денари ("Денари") со примена на официјалните девизни курсеви на Народна банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Монетарните ставки се преведуваат според официјалните девизни курсеви кои важат на денот на извештајот на финансиската состојба, додека немонетарните ставки се преведуваат според официјалните девизни курсеви кои важеле на денот на трансакцијата.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат при трансакциите со монетарните ставки, како и при преведување на монетарните ставки по девизни курсеви кои се разликуваат од девизните курсеви на денот на иницијалното признавање извршено во финансиските извештаи во тековниот или претходниот период, се вклучуваат во извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

3.3 Данок на добивка*Тековен данок на добивка*

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно, утврдено од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2025 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочливи или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка. Загубата намалена за непризнатите расходи за даночни цели може да се пренесе како даночен кредит во наредните три години.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во извештајот на финансиската состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на извештајот на финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните временски разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочлива добивка со цел да се овозможи одбитните временски разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени. Во случај кога оданочивите временски разлики не се материјално значајни, Друштвото не врши евиденција на соодветните ефекти во финансиските извештаи. Друштвото немаше одложен данок на добивка на денот на извештајот на финансиската состојба.

3.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби од обезвреднување. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата ги содржи набавната цена намалена за рабатите и ценовните попусти, увозните давачки, сите неповратни даноци на набавката, како и сите директни трошоци кои придонесуваат за донесување на средствата во локација и состојба на нормално функционирање и остварување на задачите утврдени од страна на раководството.

Амортизацијата се пресметува врз основа на пропорционална метода со цел набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата да се амортизира во текот на нивниот проценет век на употреба.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од недвижностите, постројките и опремата:

Машини	5%-10%
Мебел и друга опрема	20%
Моторни возила и компјутери	25%

Недвижностите, постројките и опремата кои се отстапени или на друг начин отуѓени се елиминираат од извештај за финансиската состојба заедно со соодветната исправка на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се евидентира во извештај за сеопфатната добивка. Трошоците за поправките и одржувањето се евидентираат во извештај за сеопфатната добивка на товар на расходите во моментот на нивното настанување.

3.5 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност на залихите ги содржи сите трошоци на набавката, трошоците на конверзија, како и сите други трошоци кои настануваат со цел залихите да се доведат во сегашна локација и состојба.

Трошоците на набавка на залихите ги содржат сите директни производни трошоци. Тие, исто така, ги вклучуваат и сите фиксни и варијабилни индиректни трошоци настанати во текот на производниот процес. Индиректните трошоци на производството се алоцираат врз основа на нормалниот капацитет на производство, односно очекуваното просечно производство за одреден број на периоди или сезони под нормални услови, имајќи ги во предвид загубите на капацитетот поради планирани застои.

Следните трошоци не се вклучуваат во набавната вредност на залихите:

- неоправдани износи на потрошени материјали, работна сила или други производни трошоци;
- трошоци за складирање, освен доколку станува збор за складирање на залихите пред предавање во наредна фаза на производството;
- административни трошоци кои не придонесуваат за донесување на залихите во локација и услови за нормална употреба, како и продажните и дистрибутивните трошоци.

Друштвото за сировините го применува методот на просечна цена.

Залихите се намалуваат до нивната нето продажна вредност ставка по ставка, во случај кога постои поткрепувачка евиденција и проценка за износот по којшто се очекува истите да бидат продадени. Со проценката се земаат во предвид промените на цената или трошоците кои се предизвикани од настани кои се случуваат на крајот од периодот во обем во којшто таквите настани реално ги одразуваат условите кои постојат на крајот од периодот.

3.6 Обезвреднување на материјалните средства

На секој датум на извештајот на финансиската состојба, Друштвото врши проверка на сметководствената вредност на материјалните средства, со цел да утврди постоење на индикации за обезвреднување на материјалните средства. Ако постојат такви индикации се врши проценка на надоместливиот износ на материјалните средства за да може да се утврди евентуалната загуба која би настанала со намалување на вредноста на средствата, ако не е возможно да се изврши проценка на надоместливиот износ на поединечното средство Друштвото врши проценка на надоместливиот износ на организационата единица која генерира парични средства каде што тоа средство припаѓа.

Надоместливата вредност е нето продажна цена или употребливата вредност на средството зависно од тоа која е повисока. За потребите на проценката, на проценетите идни парични текови се врши дисконтирање до сегашната вредност со примена на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува сегашната пазарна вредност на паричните средства и ризиците кои се специфични за тоа средство.

3.6 Обезвреднување на материјалните средства (продолжение)

Ако е проценетиот надоместлив износ на средства (или организациона единица која генерира парични средства) помал од сметководствената вредност на средствата, тогаш се врши намалување на сметководствената вредност на средствата (или организациона единица која генерира парични средства) до надоместувачкиот износ. Загубите од намалувањето на вредноста на средството се признаваат како расходи, освен ако средството не е земјиште или зграда која не се користи како вложување во недвижности, а која е искажана по ревалоризациона вредност, во кој случај загубата од намалувањето се прикажува како намалување на ревалоризираниите средства.

3.7 Финансиски инструменти*Побарувања од купувачи*

Побарувањата од купувачите и другите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во останати оперативни трошоци. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплатата и неисполнувањето на обврските за плаќање. Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањата не е веројатна. Сметководствената вредност на побарувањата се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во извештајот за сеопфатна добивка. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветно намалување на исправките се прикажува како приход.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Методот на ефективна камата е методот на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

Обврски за кредити и заеми

Обврските за кредити и заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за кредити и заеми последователно се признаваат по амортизирачка вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизирачката вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот однос, како и попустите добиени при исплатата на обврските за кредити и заеми. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка билансот во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите или кредитите.

3.8 Трансакции со поврзани субјекти

Трансакциите со поврзани субјекти се однесуваат на меѓусебни трансфери на ресурси, услуги и обврски, без оглед на тоа дали цената е наплатена или не. Одреден субјект се смета за поврзан доколку директно или индиректно го контролира Друштвото, а тоа е матичната компанија и нејзините подружници. Intabex Netherlands B.V/Netherlands поседува учество во капиталот на Друштвото со 99.99% од правата на глас, што претставува значајна моќ на контрола на работењето на Друштвото. Крајна холдинг компанија на Друштвото е Групацијата Ruxus International Inc. – САД.

3.9 Надоместоци за вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата во согласност со домашната регулатива. Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината, а кои се пресметуваат на бруто плата. Трошокот за овие плаќања се признава во извештајот за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото исто така исплаќа трократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како испратнина во случај на заминување во старосна пензија. Во согласност со барањата од одредбите на МСС 19 - Користи за вработените, Друштвото изврши актуарско вреднување со цел да се одреди сегашната вредност на акумулираните користи за отпремнина во случај на заминување во старосна пензија и подготви пресметка на краткорочните користи за вработените.

Согласно одредбите пропишани во Колективниот договор за друштвата кои припаѓаат на тутунската индустрија во Република Северна Македонија, како и согласно Законот за работни односи на Република Северна Македонија, во случај на намалување на бројот на вработени од деловни причини, на "вишокот" вработени им се исплатува испратнина еднаква на одреден број на нето плати, дополнителен износ на испратнини во зависност од работниот стаж во Друштвото, како и плаќање на персонален данок на доход.

3.9 Државни субвенции

Државните субвенции не се признаваат се додека не постои разумно уверување дека Друштвото ќе се усогласи со условите поврзани со нив, и дека субвенциите ќе биде примени. Државните субвенции се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои субвенциите се наменети да ги надоместат. Конкретно, државните субвенции за да се добијат чиј основен услов им е Друштвото да набави, изгради или на некој друг начин се стекне со нетековни средства, се признаваат како одложени приходи во извештајот за финансиската состојба и се пренесуваат во добивката или загубата на систематска и рационална основа за време на животниот век на стекнатото средство. Државните субвенции кои се добиваат како компензација за веќе настанатите трошоци или се добиваат како непосредна финансиска поддршка на Друштвото без обврска за идни поврзани трошоци со истите, се признаваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат како побарување.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 3, од раководството на Друштвото се бара да користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки кои се однесуваат на сметководствените вредности на средствата и обврските кои не се јасно видливи од други извори. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите од историското искуство како и други фактори кои се сметаат за релевантни во дадените околности. Идните вистински резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките повторно се проверуваат на континуирана основа. Повторното проверување на сметководствените проценки се признава во периодот во кој е извршена проверката доколку истата има влијание само на тој период или пак се признава во периодот на повторната проверка и во идните периоди доколку истата има влијание и врз тековниот и врз идните периоди. Во продолжение се дадени клучните проценки кои се поврзани со идни, или други клучни извори на проценка на неизвесноста на датумот на извештајот на финансиската состојба, кои имаат ризик да предизвикуваат материјално значајно коригирање на сметководствената вредност на средствата и обврските во идната финансиска година.

4.1 Стапки на амортизација

Амортизационите стапки се определуваат врз основа на предвидениот корисен век на употреба на недвижностите, постројките и опремата. Корисниот век на употреба се проверува еднаш годишно од страна на Друштвото врз основа на тековните проценки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година
4.2 Обезвреднување на побарувањата од купувачи и другите побарувања

Обезвреднувањето на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Проценките кои се користат при проценката на адекватноста на обезвреднување на сомнителните побарувања се старосната структура на нашите побарувања и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во нашите услови за плаќање. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на комитентите и идните готовински наплати. Раководството верува дека не постои потреба од идни резервации коишто ги надминуваат резервациите за сомнителни побарувања што се веќе признати во овие финансиски извештаи.

4.3 Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се прикажани во Белешка 24.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2025	2024
Приходи од продажба на домашен пазар	194.628	57.892
Приходи од извоз - поврзани субјекти (Белешка 26)	2.641.763	2.573.408
	<u>2.836.391</u>	<u>2.631.300</u>

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2025	2024
Приходи од продадени материјали		-
Приходи од отпис на обврски		
Ослободување на приходи од државни субвенции	275	275
Останати приходи	714	337
	<u>989</u>	<u>612</u>

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2025	2024
Материјали	2.385.482	1.663.220
Ситен инвентар	608	63
	<u>2.386.090</u>	<u>1.663.283</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2025	2024
Нето плати	213.300	174.103
Персонален данок на плати и придонеси	96.360	86.237
Други надоместоци за вработените	45.026	31.728
Трошоци за договор на дело	2.863	2.054
	<u>357.549</u>	<u>294.122</u>

9. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Наемнина на деловен и административен простор	2.135	83.167
Енергија, вода и гориво	4.007	3.991
Транспортни услуги	19.957	14.304
Услуги за фумигација	2.803	2.588
Банкарски надоместоци	8.491	8.066
Поштенски и телефонски услуги	2.989	2.605
Осигурување	1.838	1.923
Реклама и пропаганда	2.545	2.061
Надоместоци за консултанти	689	664
Услуги за обезбедување	3.134	2.839
Резервации за користи на вработените	0	2.276
Одржување и поправки	1.273	1.340
Административни такси	142	129
Останати трошоци и услуги	8.632	7.897
	<u>58.635</u>	<u>133.850</u>

10. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ, НЕТО

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци за камати	(74.794)	(60.016)
Трошоци за камати-лизинг	(23.964)	
Приходи од камати		
Негативни курсни разлики, нето	(12.447)	(8,488)
	<u>(111.205)</u>	<u>(68.504)</u>

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

Во 2025 година, данокот на добивка се пресметува по законска стапка од 10% на утврдената добивка од Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби кои во најголем дел се однесуваат на непризнати трошоци за даночни цели.

Усогласувањето на данокот на добивка за годината што завршува на 31 декември 2025 е како што следува:

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Добивка пред оданочување	47.602	(1.763)
Непризнати расходи за даночни цели	49.611	30.246
Даночна основа	97.213	28.483
Пресметан данок на добивка	9.721	2.848
Даночно олеснување за дадена донација		
Данок на добивка	<u>9.721</u>	<u>2.848</u>
Ефективна даночна стапка	20.42%	(161.56%)

11. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра, во 2 од последните 4 финансиски години. Извештајот „Пријавата на информации за дополнителниот данок “ за 2025 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 15 месеци за годините кои следат. За 2025 година, краен рок за поднесување на оваа пријава е 31 Март 2027 година. Соодветно, за 2025 година, Друштвото изврши пресметка и не очекува било каков дополнителен данок.

12. ОПРЕМА

	Во илјади денари		
	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба, 1 јануари 2024	618.370	-	618.370
Набавки	5.000	-	5.000
Расходи	(6.799)	-	(6.799)
Состојба, 31 декември 2024	616.571	-	616.571
Набавки	5.657	-	5.657
Расход	(809)	-	(809)
Состојба, 31 декември 2025	621.419	-	621.419
Акумулирана амортизација			
Состојба, 1 јануари 2024	511.919	-	511.919
Трошок за годината	21.989	-	21.989
Расходи	(6.674)	-	(6.674)
Состојба, 31 декември 2024	527.234	-	527.234
Трошок за годината	21,463	-	21,463
Расход	(809)	-	(809)
Состојба, 31 декември 2025	547.888	-	547.888
Сметководствена вредност			
- 31 декември 2024	89.337	-	89.337
- 31 декември 2025	73.531	-	73.531

12.1 СРЕДСТВА СО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ

Друштвото го примени стандардот со користење на модифицираниот ретроспективен пристап, при што кумулативниот ефект од примената на МСФИ 16 е евидентиран како корекција на почетното салдо на задржаната добивка на датумот на првична примена, односно 1 јануари 2025 година.

На датумот на првична примена, Друштвото одлучи средствата со право на користење да ги вреднува во износ еднаков на обврската по договор за лизинг, во согласност со дозволените опции од стандардот. Претходните пресметковни периоди не се прилагодени, согласно изборот на модифицираниот ретроспективен пристап.

	Во илјади денари		
	Средства со право на користење	Краткорочни обврски	Долгорочни обврски
Состојба, 1 јануари 2025	569.222	56.626	512.596
Нов лизинг во 2025	5.782	1.486	4.296
Движење на долгорочни Обврски	-	-	(57.831)
Движење на краткорочни Обврски	-	559	-
Акумулирана амортизација	(67.754)	-	-
Состојба, 31 декември 2025	507.250	58.671	459.061

13. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Вложувања во Југотутун АД Скопје	16	16
Исправка на вредноста	(16)	(16)
	-	-

На 31 декември 2025 година, Друштвото има вложувања во акции во Југотутун АД Скопје. Ова друштво не котира на пазарот за хартии од вредност на 31 декември 2025 година, па поради неможност да се утврди објективната вредност Друштвото изврши исправка на вложувањата во претходните периоди.

14. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Готови производи	343.718	130.799
Тутун во лист	2.288.734	1.670.402
Материјали	53.041	45.684
Алати и потрошен материјал	1.405	1.550
	2.686.898	1.848.435

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања од купувачи во земјата	874	46.380
Побарувања од купувачи - поврзани субјекти (Белешка 26)	716.593	1.157.383
	<u>717.467</u>	<u>1.203.763</u>

16. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарување од фармерите	2.315	2.826
Побарувања за ДДВ	28.849	18.891
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	2	4.407
Претплати за осигурување	660	674
Останати однапред платени трошоци	1.075	5.863
	<u>32.901</u>	<u>32.661</u>

17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Жиро сметка – денари	10.614	10.560
Жиро сметка – странска валута	504	96
Готовина во благајна – денари	76	80
Готовина во благајна – странска валута	24	3
	<u>11.218</u>	<u>10.739</u>

18. АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА

а) Основна главнина

На 31 декември 2025, основната главнина се состои од 88,626 авторизирани, издадени и целосно уплатени акции. Според последната состојба издадена од Централниот Регистар на Република Северна Македонија запишаниот и целосно уплатениот капитал изнесува 275,400 илјади денари (4,531,447 ЕУР).

Структурата на основната главнина на 31 декември 2025 е прикажана подолу:

	31 декември 2025		31 декември 2024	
	Број на акции	% во основна главнина	Број на акции	% во основна главнина
Обични акции				
Intabex Netherlands B.V.	88.625	99,99%	88.625	99,99%
Физичко лице	1	0,01%	1	0,01%
	<u>88.626</u>	<u>100%</u>	<u>88.626</u>	<u>100%</u>

б) Задолжителна резерва

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на собранието на акционери, и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

19. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

Одложените даночни обврски во вкупен износ од 0 илјади денари (2024: 0 илјади денари), вклучуваат долгорочен дел во износ од 0 илјади денари (2024: 0 илјади денари) и краткорочен дел во износ 0 илјади денари (2024: 0 илјади денари) (Белешка 23).

20. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Во илјади денари				
	31 декември 2025	31 декември 2024	Каматна стапка	Доспевање
НЛБ банка АД Скопје				
Одобрен Лимит 20.000.000 ЕУР	669.066	-	4.2% годишно	12 месеци од користење
Одобрен Лимит 15.000.000 ЕУР	-	627.864	4.2% годишно	12 месеци од користење
Халк банка АД Скопје				
Одобрен лимит 307,475,000 МКД	164.000	-	4,8 % годишно	15 Јуни 2026
Одобрен лимит 307,475,000 МКД	-	167.000	5.4 % годишно	31 октомври 2025
Стопанска банка АД Скопје				
Одобрен лимит 17,000,000 ЕУР	559.727	-	6м ЕУРИБОР+ 2.15 % bpc	12 месеци од користење
Одобрен лимит 15,000,000 ЕУР	-	487.882	3м ЕУРИБОР+ 2,35 % bpc	12 месеци од користење
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје				
Одобрен лимит 2.750,000 ЕУР	169.111	-	4,0% годишно	30 Јуни 2026
Одобрен лимит 2.750,000 ЕУР	-	-	4,0% годишно	31 Август 2026
Одобрен лимит 2,500,000 ЕУР	-	86.092	4,9% годишно	05 август 2025
Одобрен лимит 2,500,000 ЕУР	-	92.243	4,9% годишно	05 септември 2025
Комерцијална банка АД Скопје				
Одобрен лимит 6,000,000 ЕУР	187.560	-	6м ЕУРИБОР+ 2,6 % bpc	12 месеци од користење
Одобрен лимит 6,000,000 ЕУР	-	190.020	6м ЕУРИБОР+ 1,5 % bpc	12 месеци од користење
	1.749.464	1.651.101		

Краткорочните кредити се обезбедени со корпоративни гаранции издадени од крајната матична компанија на Друштвото (Белешка 26).

21. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски кон добавувачи во земјата	18.781	6.038
Обврски кон добавувачи во странство	-	-
Обврски кон поврзани страни (Белешка 26)	-	-
Обврски кон тутонопроизводители	528.561	281.922
Останати ПВР	157	-
	547.499	287.960

22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски кон вработените	21.138	18.249
Пресметани трошоци	9.682	8.174
Обврски за персонален данок	16.238	17.034
Обврски за данок на добивка	631	
Обврски за камати	2.955	2.981
	<u>50.644</u>	<u>46.438</u>
Одложени приходи од државни субвенции (минус: нетековен дел)	895 (620)	1.170 (895)
	<u>275</u>	<u>275</u>
	<u>50.919</u>	<u>46.713</u>

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

23.1 Управување со ризикот на капиталот

Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите преку оптимизација на односот помеѓу долгот и капиталот.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од основна главнина, задолжителна резерва и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2025 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	2025	31 декември 2024
Кредити	1.749.464	1.651.101
Пари и парични еквиваленти	(11.218)	(10.739)
Нето долг	<u>1.738.246</u>	<u>1.640.362</u>
Вкупна главнина	<u>1.148.258</u>	<u>1,184.525</u>
Показател на нето задолженост	<u>1.51</u>	<u>1.38</u>

Минимален износ на основната главнина на Друштвото

Согласно Член 273 од Законот за трговски друштва, најмалиот износ на основната главнина изнесува ЕУР 25,000 и притоа, номиналниот износ на акцијата не може да биде помал од ЕУР 1. Износот на основната главнина е еднаков на збирот на номиналниот износ на сите влогови на акционерите, односно на номиналниот износ на сите акции издадени од Друштвото.

На 31 декември 2025 година основната главнина на Друштвото изнесува ЕУР 4,478,046.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

23.2 Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари 31 декември	
	2025	2024
Финансиски средства		
Побарувања од купувачи	717.467	1.203.762
Пари и парични еквиваленти	11.218	10.739
	<u>728.685</u>	<u>1.214.501</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи	547.499	287.960
Обврски за камати	2.955	2.980
Тековен дел на долгорочни кредити и позајмици	1.749.464	1.651.101
Краткорочни кредити	<u>2.299.918</u>	<u>1.942.041</u>

23.3 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено на финансиски ризици од промена на курсот на странските валути. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти како и побарувањата од купувачи кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2025	31 декември 2024	31 декември 2025	31 декември 2024
ЕУР	<u>716.618</u>	<u>1.157.482</u>		0
	<u>716.618</u>	<u>1.157.482</u>		0

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

23.3 Цели на управување со финансиските ризици (продолжение)

Управување со девизниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено на ризикот од промена на девизниот курс на еврото и американскиот долар. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со девизниот курс на странските валути. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на нивниот девизен курс за 10%. Позитивниот износ подолу означува зголемување на добивката или останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на девизниот курс на странските валути за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на девизниот курс на странските валути за 10%.

	Во илјади денари 31 декември	
	2025	2024
Добивка	1.059	1.711

Управување со каматниот ризик

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува на одобрените краткорочни кредити од банки, од кои дел со променлива каматна стапка. Друштвото управува со овој ризик преку одржување на соодветен однос помеѓу некаматноносните финансиски средства и обврски, со финансиските обврски со фиксна каматна стапка и финансиските обврски со променлива каматна стапка.

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	Во илјади денари 31 декември	
	2025	2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносно:</i>		
- Пари и парични еквиваленти	11.218	10.739
- Побарувања од купувачи	717.467	1,157,481
	727.836	1,168,220
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Пари и парични еквиваленти		0
	727.836	1,168,220
Финансиски обврски		
<i>Некаматносно:</i>		
- Обврски спрема добавувачи	547.499	287.960
- Обврски за камати	2.955	2.980
	550.454	290.940
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
- Тековен дел на долгорочни кредити		-
- Краткорочни кредити	1.022.177	973.199
	1.022.177	973.199
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
- Краткорочни кредити	747.287	677.901
	747.287	677.901
	2.299.918	1.942.041

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

23.3 Цели на управување со финансиските ризици (продолжение)

Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е подготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При подготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 би била пониска, односно повисока за 45.998 илјади денари (2024: 45.244 илјади денари).

Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото нема значајна концентрација на кредитниот ризик.

Управување со побарувањата од купувачи и останатите побарувања

Побарувањата од купувачите главно претставуваат побарувања од поврзаниот субјект на Друштвото Allaince One International GmbH - Швајцарија. Побарувањата на Друштвото не се обезбедени со било какви меници, гаранции или друг вид на колатерал. Исто така, Друштвото не пресметува затезна камата на доспеаните побарувања.

Недоспеаните побарувања во износ од 31.869 илјади денари во целост се однесуваат на побарувања врз основа на продадени готови производи кои потекнуваат од последните два квартали во 2025 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 30-180 дена по датумот на фактурирањето. Просечниот период на наплата на побарувањата од купувачите во текот на годината е 173 дена (2024: 169 дена).

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2025 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	31.869	-	31.869
Доспеани, но необезвреднети побарувања	688.194	(2.597)	685.598
	<u>720.064</u>	<u>(2.597)</u>	<u>717.467</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	223.965	-	223.965
Доспеани, но необезвреднети побарувања	936.183	(2.765)	933.418
	<u>1.160.147</u>	<u>(2.765)</u>	<u>1.157.383</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година
23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**23.3 Цели на управување со финансиските ризици (продолжение)****Управување со кредитниот ризик (продолжение)**

Доспеани, но необезвреднети побарувања

Старосната структура на доспеаните, но необезвреднети побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2025 е како што следува:

	Во илјади денари	
	2025	31 декември 2024
До 30 дена	311.963	246,639
од 30 до 60 дена	167.188	267,138
од 60 до 90 дена	206.447	447,432
од 90 до 120 дена	-	92,715
од 120 до 150 дена и над 150 дена	-	103,459
	<u>685.598</u>	<u>1,157,383</u>

Најголем дел од доспеаните, но необезвреднети побарувања во износ од 717.893 илјади денари се наплатени во текот на 2025 година.

Управување со ликвидносниот ризик

Табели за ликвидносен и каматносен ризик

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се составени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Доспеаност на финансиските обврски

		Во илјади денари					
	Просечна пондер. ефективна каматна стапка	До 1 месец	1-3 месеци	3 месеци до 1 година	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Некаматносни	-	547.499					547.499
Со фиксна каматна стапка	4.26%			1.002.177			1.002.177
Со променлива каматна стапка	4,36%			747.287			747.287
		<u>547.499</u>	<u>-</u>	<u>1.749.464</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.296.963</u>

		Во илјади денари					
	Просечна пондер. ефективна каматна стапка	До 1 месец	1-3 месеци	3 месеци до 1 година	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Некаматносни	-		-	-	-	-	-
Со фиксна каматна стапка	4.83%			973.199			973.199
Со променлива каматна стапка	4.67%			677.901			677.901
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.651.100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.651.100</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

23.3 Цели на управување со финансиските ризици (продолжение)

Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Управување со обврските кон добавувачи и останатите обврски

Просечниот период на плаќање на обврските спрема добавувачите и останатите обврски е 10 денови (2024: 10 денови). Добавувачите на Друштвото не пресметуваат затезна камата на доспеаните обврски. Согласно политиката на Друштвото за управување со финансиските ризици, обврските спрема добавувачите и останатите обврски се плаќаат во рамките на договорениот временски рок.

23.4 Објективна вредност на финансиски инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2025 е како што следува:

	31 декември 2025		Во илјади денари 31 декември 2024	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
- Побарувања од купувачи-	717.467	717.467	1,203,763	1,203,763
- Пари и парични еквиваленти	11.218	11.218	10,739	10,739
	<u>728.686</u>	<u>728.686</u>	<u>1,214,501</u>	<u>1,214,501</u>
Финансиски обврски				
- Обврски спрема добавувачи	547.499	547.499	287,960	287,960
- Обврски за камати	2.955	2.955	2,980	2,980
- Тековен дел на долгорочни кредити и позајмици	1.749.464	1.749.464	1,651,101	1,651,101
- Краткорочни кредити	<u>2.299.918</u>	<u>2.299.918</u>	<u>1,942,041</u>	<u>1,942,041</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година
24. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Превземени обврски по основ на договори за оперативен лизинг во кои Друштвото се јавува како изнајмувач

Поради истекување на постоечкиот договор склучен е нов на ден 29.12.2020 со рок на важност 01.01.2021-31.12.2030 за оперативен наем со Игм Трејд Илија и Џо. ДОО Кавадарци за изнајмување на канцелариски, магацински и производствен простор со вкупна површина од 71.764 m² (2020: 73,901 m²).

Исто така, Друштвото користи возила коишто се земени под оперативен лизинг со времетраење од 36 или 48 месеци, и истите доспеваат во рок од една до три години.

Идните минимални обврски по основ на оперативен лизинг се како што следува:

	Во илјади денари	
	2025	31 декември 2024
До 1 година	78.642	77.479
Од 1 до 5 години	393.210	387.394
Од 6 до 10 години	65.775	199.520
Сегашна вредност на минимум обврските по оперативен лизинг	<u>537.627</u>	<u>664.393</u>

25. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Друштвото остварува значајни трансакции со поврзаните страни. Исто така, раководството на Друштвото смета дека поседува доволна и адекватна документација во врска со трансферните цени, но постои одредена неизвесност во поглед на барањата и толкувањата на даночните и другите органи кои можат да се разликуваат од оние на раководството. Раководството на Друштвото смета дека различните толкувања нема да имаат значајни ефекти врз финансиските извештаи на Друштвото.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти – друштва во состав на Групацијата Alliance One. Овие трансакции се извршуваат во нормален тек на работење и нивната вредност не се разликува значително од условите кои преовладуваат во пазарните трансакции.

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2025	2024
Продажби спрема поврзани субјекти (Белешка 5)		
-Alliance One International GMBH	2.641.763	2,573,408
-Alliance One Бугарија	-	-
	<u>2.641.763</u>	<u>2,573,408</u>
Набавки од поврзани субјекти		
-Alliance One Бугарија	-	-
-Alliance One Tutun AS	-	-
-Alliance One/ International Singapore	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Побарувања од поврзани субјекти (Белешка 15)		
-Alliance One International GMBH	716.594	1,157,383
-Alliance One Бугарија	-	-
	<u>716.594</u>	<u>1,157,383</u>
Обврски спрема поврзани субјекти (Белешка 21)		
-Alliance One Бугарија	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Надоместоци на раководството		
-Бруто плати	56.014	55.559
-Бонуси и награди	12.761	11.552
	<u>68.775</u>	<u>67.111</u>

Краткорочните кредити во износ од 1.749.464 илјади денари се обезбедени со корпоративни гаранции издадени од крајната матична компанија на Друштвото (Белешка 20).

27. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработувачката по акција се пресметува преку делење на добивката за годината што им припаѓа на акционерите со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Податоците за добивката и акциите при пресметката на заработувачката по акција се прикажани во следнава табела:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Добивка за годината што им припаѓа на акционерите за основна и разводната заработувачка (во илјади денари)	37.881	(4,611)
Пондерираниот просечен број на обични акции за основна и разводната заработувачка по акција		
Основна заработувачка по акција (во денари)	427	(52)
Разводната заработувачка по акција (во денари)	427	(52)

28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2025 и 2024 година се следните:

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
УСД	52.305	58.8807
ЕУР	61.495	61.4950

ПРИЛОГ 1 - ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ПРИЛОГ 2 - ГОДИШНА СМЕТКА